

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Декоративна дендрологија 2			
2.	Код	2FP262412			
3.	Студиска програма	Архитектура и дизајн			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-2013 / прв	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. Д-р. Васка Сандева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршени додипломски студии			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта е доразвивање на вештините на студентите, стекнати во додипломските студии. Декоративната дендрологија дава основни познавања на морфологијата, биологијата, екологијата и ширењето на декоративните дрва и грмушки, нивното учество во комбинацијата на растителните групи и нивното значење за уредување на населените места. Да се обарне посебно внимание на еколошките услови во градската средина.				
11.	Содржина на предметната програма:				
	Класа голосемени (<i>GYMNOSPERMAE</i>); Класа скриеносеменици (<i>ANGYOSPERMAE</i>)				
12.	Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	60			
14.	Распределба на расположивото време	20+20+10+5+5			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	20 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	20 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	10 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	5 часови	
		16.3.	Домашно учење	5 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		30 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		50 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Е. Vukicevic	Dekorativna dendrologija	Beograd	
	2.	Ц. Џеков	Дендрологија	Скопје	
	3.	И. Вакарезов	Декоративна дендрологија	Софија	
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	С. Silic	Atlas drveca I grmlja		
	2.	С. Silic	Ukrasno drvece I grmlje		